

конт.тел 046-784-640; факс 046-784-641;  
е-маил општинавевчани@гмаил.цом њњњ.вевчани.гов.мк

Ред.бр.....стр.

1. јавен повик за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови.....1

**Издавач:**  
**СОВЕТ НА ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Компјутерска обработка:**  
**СТРУЧНА СЛУЖБА НА**  
**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**



**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**

Одделение за урбанизам, комунални работи, заштита на животната средина и ЛЕР

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16) Општина Вевчани го издава следното :

**С О О П Ш Т Е Н И Е**

**Се известуваат граѓаните и правните лица на територија на Општина Вевчани, дека се распишува**  
**Ј А В Е Н П О В И К**  
**за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови**

Јавниот повик се распишува согласно член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Република Македонија број 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), во првиот квартал од 2018 година.

- Јавниот повик ќе трае од 29.01.2018 год. до 28.02.2018 год.
- Во периодот на траење од 30 дена на јавниот повик, сите заинтересирани правни и физички лица може да достават иницијатива за изработка и донесување на Урбанистички планови од членот 7 став (2) алинеа 2, 3 и 4 од Законот за просторно и урбанистичко планирање.
- Предмет на иницијатива може да биде донесување на нов Урбанистички план

постоечки Урбанистички план или Урбанистичка-планска документација со конкретен предлог од подносителот на иницијативата.

- Заинтересираните правни и физички лица иницијативите можат да ги достават во писмена форма преку архивата на Општина Вевчани или во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам во горе наведениот рок.
- Јавниот повик ќе биде објавен на веб страната на Општина Вевчани, [www.vevcani.gov.mk](http://www.vevcani.gov.mk), на огласна табла во општината, во службено гласило на општината, во информацискиот систем е-урбанизам, и во дневниот весник "Вечер".
- За доставените иницијативи подносителите ќе бидат известени во електронска форма преку информацискиот систем е-урбанизам или во писмена форма, во рок од 15 работни дена од истекот на рокот за доставување на иницијативи.
- Прифатените иницијативи од јавниот повик ќе бидат вградени во Годишнта програма за изработка на урбанистички планови на територијата на Општина Вевчани за 2018 година.
- Средствата за изработка на потребната документација за прифатените иницијативи треба да ги обезбедат правните или физичките лица кои се подносиители на иницијативата.

**Бр. 10-131/1**  
**26.01.2018 год.**

**ОПШТИНА ВЕВЧАНИ**  
**Градоначалник,**  
**Сашо Јанкоски**

Изработил:  
Советник за урбанистичко планирање  
Љупчо Мукоски, д-р